



## Дневна хемеротека за 29.04.2015г.

### МИА – Зајакнување на капацитетите во животната средина кај локалната администрација

СРЕДА, 29 АПРИЛ 2015, 09:57:38



#### Зајакнување на капацитетите во животната средина кај локалната администрација

вторник, 28 април 2015 14:46



Скопје, 28 април 2015 (МИА) - Во Министерството за животна средина и просторно планирање денеска почна реализацијата на проектите „Зајакнување на административните капацитети на државно и локално ниво за спроведување на европското законодавство во областа на животната средина“ и „Зајакнување на капацитетите за применливост на законодавството во животната средина на локално ниво“, финансирани од Европската унија.

Со зајакнување на капацитетите на локално ниво, ресорниот министер Нурхан Изаири очекува подобрување на управувањето на животната средина, мониторингот и спроведување на законодавството на локално ниво, како и зајакнување на административните капацитети и подобра соработка на локалната и централната власт.

Бенефит, според него, ќе имаат деветте пилот општини, но и останатите бидејќи ќе бидат вклучени во обуките и ќе можат да ги користат документите што ќе произлезат од проектот.

- Во практичниот дел ќе бидат изработени 10 Б интегрирани еколошки дозволи, а за Тетово, каде е актуелно прашањето за загадување на воздухот ќе биде изработена проценка за состојбата со квалитетот на воздухот, истакна Изаири.

Дел од овој проект е и набавката на информатичка опрема, опрема за мерење на бучавата и земање примероци при вршење инспекциски надзор, како и набавка на софтвер за подготвување на стратешки карти за бучава. За Државниот инспекторат за животна средина набавени се 10 возила.

Евроамбасадорот Аиво Орав информира дека твининг проектот за зајакнување на административните капацитети на државно и локално ниво за спроведување на европското законодавство во областа на животната средина почнал во јануари годинава и ќе трае една година, за што ќе бидат финансирани 1 милион евра.

*\*Пресекот на информации содржани во Дневната хемеротека се прави до 12 часот.  
Информациите објавени во медиумите после тој термин ќе бидат содржани во наредната хемеротека.*



## Република Македонија Министерство за животна средина и просторно планирање

За техничка помош за зајакнување на капацитетите за применливост на законодавството во животната средина на локално ниво ќе бидат издвоени 1, 25 милиони, проект што ќе се реализира од јануари оваа до јули идната година.

- ЕУ дава висок приоритет кон одржливиот развој. Студиите покажале дека кога ќе се земат во предвид високите трошоци кои произлегуваат од нарушеното здравје на граѓаните поради загадувањето од индустријата, сообраќајот и слично, неговото намалување не е само предност за животната средина, туку е предност и за економијата, истакна Орав.

Македонија, оцени тој, исполнила значаен дел од ЕУ стандардите во делот на животната средина и следен чекор е да го имплементира новото законодавство. Проектите, појасни, имаат значаен фокус за поддршка на администрација и воспоставување механизми за координација на локалната и централната власт.

Целта на проектите, според шпанскиот амбасадор во Македонија Рамон Каранза, е да придонесе кон заштитата на животната средина во земјава, како на централно, така и на локално ниво, преку зголемување на инспекциските капацитети.

Заменик шефот на мисијата во амбасадата на Холандија, Петер Ферхеин смета дека проектот ќе биде од корист за сите граѓани, на краток, но и на подолг рок. - Животната средина е една, сите ја делиме и не можеме да се потпираме на спонтани решенија за проблемите со кои се соочуваме, рече Ферхеин.

Државниот инспекторат за животна средина, како што рече директорот Фиурис Мемет, ќе ги унифицира практиките за вршење инспекциски надзор и ќе го зголеми техничкото знаење на инспекторите со воведување европски стандарди.

- Убеден сум дека заедно со нашите партнери од земјите членки на ЕУ, конзорциумот Шпанија, Португалија и Холандија и тимот експерти вклучени ќе реализираме стратешки значаен проект, рече Мемет. **сс/дма/14:46**



## Утрински - Зајакнување на капацитетите во животната средина кај локалната администрација



28.04.2015, 14:51

### ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА КАЈ ЛОКАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА



Во Министерството за животна средина и просторно планирање денеска почна реализацијата на проектите „Зајакнување на административните капацитети на државно и локално ниво за спроведување на европското законодавство во областа на животната средина“ и „Зајакнување на капацитетите за применливост на законодавството во животната средина на локално ниво“, финансирани од Европската унија.

Со зајакнување на капацитетите на локално ниво, ресорниот министер Нурхан Изаири очекува подобрување на управувањето на животната средина, мониторингот и спроведување на законодавството на локално ниво, како и зајакнување на административните капацитети и подобра соработка на локалната и централната власт.

Бенефит, според него, ќе имаат деветте пилот општини, но и останатите бидејќи ќе бидат вклучени во обуките и ќе можат да ги користат документите што ќе произлезат од проектот.

- Во практичниот дел ќе бидат изработени 10 Б интегрирани еколошки дозволи, а за Тетово, каде е актуелно прашањето за загадување на воздухот ќе биде изработена проценка за состојбата со квалитетот на воздухот, истакна Изаири.



Република Македонија  
Министерство за животна средина  
и просторно планирање

Дел од овој проект е и набавката на информатичка опрема, опрема за мерење на бучавата и земање примероци при вршење инспекциски надзор, како и набавка на софтвер за подготвување на стратешки карти за бучава. За Државниот инспекторат за животна средина набавени се 10 возила.

Евроамбасадорот Аиво Орав информира дека твининг проектот за зајакнување на административните капацитети на државно и локално ниво за спроведување на европското законодавство во областа на животната средина почнал во јануари годинава и ќе трае една година, за што ќе бидат финансирани 1 милион евра.

За техничка помош за зајакнување на капацитетите за применливост на законодавството во животната средина на локално ниво ќе бидат издвоени 1, 25 милиони, проект што ќе се реализира од јануари оваа до јули идната година.

- ЕУ дава висок приоритет кон одржливиот развој. Студиите покажале дека кога ќе се земат во предвид високите трошоци кои произлегуваат од нарушеното здравје на граѓаните поради загадувањето од индустријата, сообраќајот и слично, неговото намалувањето не е само предност за животната средина, туку е предност и за економијата, истакна Орав.



## Вечер - [Орав: ЕУ дава висок приоритет кон одржливиот развој](#)

**вечер**

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ

### Орав: ЕУ дава висок приоритет кон одржливиот развој



Во Министерството за животна средина и просторно планирање денеска почна реализацијата на проектите „Зајакнување на административните капацитети на државно и локално ниво за спроведување на европското законодавство во областа на животната средина“ и „Зајакнување на капацитетите за применливост на законодавството во животната средина на локално ниво“, финансирани од Европската унија.



## Република Македонија Министерство за животна средина и просторно планирање

Со зајакнување на капацитетите на локално ниво, ресорниот министер Нурхан Изаири очекува подобрување на управувањето на животната средина, мониторингот и спроведување на законодавството на локално ниво, како и зајакнување на административните капацитети и подобра соработка на локалната и централната власт.

Бенефит, според него, ќе имаат деветте пилот општини, но и останатите бидејќи ќе бидат вклучени во обуките и ќе можат да ги користат документите што ќе произлезат од проектот.

“ - Во практичниот дел ќе бидат изработени 10 Б интегрирани еколошки дозволи, а за Тетово, каде е актуелно прашањето за загадување на воздухот ќе биде изработена проценка за состојбата со квалитетот на воздухот, истакна Изаири.

Дел од овој проект е и набавката на информатичка опрема, опрема за мерење на бучавата и земање примероци при вршење инспекциски надзор, како и набавка на софтвер за подготвување на стратешки карти за бучава. За Државниот инспекторат за животна средина набавени се 10 возила.

Евроамбасадорот Аиво Орав информира дека твининг проектот за зајакнување на административните капацитети на државно и локално ниво за спроведување на европското законодавство во областа на животната средина почнал во јануари годинава и ќе трае една година, за што ќе бидат финансирани 1 милион евра.

За техничка помош за зајакнување на капацитетите за применливост на законодавството во животната средина на локално ниво ќе бидат издвоени 1, 25 милиони, проект што ќе се реализира од јануари оваа до јули идната година.

“ - ЕУ дава висок приоритет кон одржливиот развој. Студиите покажале дека кога ќе се земат во предвид високите трошоци кои произлегуваат од нарушеното здравје на граѓаните поради загадувањето од индустријата, сообраќајот и слично, неговото намалувањето не е само предност за животната средина, туку е предност и за економијата, истакна Орав.

Македонија, оцени тој, исполнила значаен дел од ЕУ стандардите во делот на животната средина и следен чекор е да го имплементира новото законодавство. Проектите, појасни, имаат значаен фокус за поддршка на администрација и воспоставување механизми за координација на локалната и централната власт.

Целта на проектите, според шпанскиот амбасадор во Македонија Рамон Каранза, е да придонесе кон заштитата на животната средина во земјава, како на централно, така и на локално ниво, преку зголемување на инспекциските капацитети.



Република Македонија  
Министерство за животна средина  
и просторно планирање

Заменик шефот на мисијата во амбасадата на Холандија, Петер Ферхеиен смета дека проектот ќе биде од корист за сите граѓани, на краток, но и на подолг рок. - Животната средина е една, сите ја делиме и не можеме да се потпираме на спонтани решенија за проблемите со кои се соочуваме, рече Ферхеиен.

Државниот инспекторат за животна средина, како што рече директорот Фиурус Мемет, ќе ги унифицира практиките за вршење инспекциски надзор и ќе го зголеми техничкото знаење на инспекторите со воведување европски стандарди.

“ - Убеден сум дека заедно со нашите партнери од земјите членки на ЕУ, конзорциумот Шпанија, Португалија и Холандија и тимот експерти вклучени ќе реализираме стратешки значаен проект, рече Мемет.

## **Сител - Зајакнување на капацитетите во животната средина кај локалната администрација**

Во Министерството за животна средина и просторно планирање денеска почна реализацијата на проектите „Зајакнување на административните капацитети на државно и локално ниво за спроведување на европското законодавство во областа на животната средина“ и ...

## **Нетпрес - Зајакнување на капацитетите во животната средина кај локалната администрација**

Во Министерството за животна средина и просторно планирање денеска почна реализацијата на проектите „Зајакнување на административните капацитети на државно и локално ниво за спроведување на европското законодавство во областа на животната средина“ и

## **Lider - Зајакнување на капацитетите во животната средина кај локалната администрација**

Во Министерството за животна средина и просторно планирање денеска почна реализацијата на проектите „Зајакнување на административните капацитети на државно и локално ниво за спроведување на европското законодавство во областа на животната средина“ и



## Portalb - [Ministri Izairi paralajmëroi dënime ndaj atyre që nuk respektojnë ligjet për ruajtjen e ambientit](#)

**PORTALB**  
dritare realiteti

FILLIMI MAQEDONI ▾ EKONOMI ▾ BOTA ▾ SPORT ▾ QENDRIME ▾ TECH&AUTO PËR QEJF ▾ KËNDI STUDENTOR ▾

Fillimi / Maqedoni / Lajme

# Ministri Izairi paralajmëroi dënime ndaj atyre që nuk respektojnë ligjet për ruajtjen e ambientit

👤 E. Z.

lexuar 295

💬 1

📍 Shkup 18:37 më 28/4/201



Nurhan Izairi

### Lajme lidhur me temën



Ekspertët ngrenë alarmi Tetova ballafaqohet me vrasës masiv dhe të hesht



Snajperisti i Gruevskit i mban në shënjestër Nën që kërkojnë ajër ?



Nënat dhe fëmijët tetovë pritën Gruevskin me protestë (FOTO)



Eco Guerilla fton Gruevski që të vizitojë Jugohromi

Vetëm disa ditë para skadimit të afatit për vendosjen e filtrave në fabrikën Jugohrom në Tetovë, ministri





Nurhan Izairi paralajmëron analiza të ajrit të ndotur në këtë qytet, dhe flet për dënime ndaj atyre që nuk respektojnë ligjet për ruajtjen e ambientit. Gjatë promovimit të disa projekteve që do të financojë BE-ja, Izairi theksoi se do të përforcohen inspektimet në mënyrë që të ketë dënime adekuatë për shkelësit e ligjeve.

“Në pjesën praktike do të hartohen leje të integruara ekologjike për instalimi 10 N ndërsa për komunën e Tetovës për shkak të aktualitetit të çështjes së ndotjes së ajrit, do të bëhet vlerësimi i cilësisë së ajrit. Për ne si ministri projekti “twining” për përforcimin e kapaciteteve për zbatimin e mbikëqyrjes inspektuese në nivel lokal dhe qendror është e një rëndësie të veçantë sepse është e rëndësishme të sigurohen të gjitha kushtet për zbatimin e legjislacionit, si dhe të gjenden subjektet përgjegjëse në rast se njëjti nuk respektohet. Një mbikëqyrje inspektuese e zbatuar mirë do të thotë edhe caktim i mirë i dënimeve për kundërvajtësit e ligjeve”, deklaroi Nurhan Izairi, ministër i Ekologjisë.

Shefi i delegacionit të Bashkimit Evropian Aivo Orav njoftoi se BE-ja do të ndajë 1 milion euro për projektet ekologjike të Maqedonisë, Spanjës, Holandës, Portugalisë, por nga ana tjetër theksoi se shtetet janë ato që kanë rolin kryesor, që duhet të angazhohen për ngritjen e vetëdijes qytetare si dhe punësimin e kuadrove adekuat për menaxhim.



## Tetova Sot - [Ekspertët me rezultate alarmante: Në Tetovë ndodh vrasja e ngadalshme e qenies njerëzore](#)



FILLIMI

LAJME ▾

KRONIKA E ZEZË


SHOWBIZ

SPORT

TEKNOLOGJI

ARGËTIM

### Ekspertët me rezultate alarmante: Në Tetovë ndodh vrasja e ngadalshme e qenies njerëzore



in Top Lajm ⌚ 28/04/2015 💬 0

Tetova ballafaqohet me një vrasës masiv dhe të heshtur, i cili jo vetëm që dëmton token, ajrin dhe ujin por edhe shkakton dëmtime të rënda gjenetike me pasoja të pariparueshme. Ky vrasës, sipas ekspertëve, është ndotja enorme me të cilën ballafaqohet ky qytet dhe rajoni përreth. Rastet e reja të kancerit janë rritur për 80 për qind, tre herë më shumë fëmijë të sëmurë nga astma, 7,500 çifte nuk mund të kenë fëmijë, sëmundjet e zemrës dhe të organeve shënojnë rritje frapante.



## Република Македонија Министерство за животна средина и просторно планирање

Arijanit Xhaferi, kryetar i Lëvizjes EcoGuerilla, në një debat të organizuar të hënën mbrëma në UEJL në Tetovë tha se ndotësi kryesor është fabrika "Jugohrom", e cila merr pjesë me 53 për qind në ndotjen e përgjithshme.

"Ne nuk kërkojmë asgjë më tepër përveç filtrave. Nëse Jugohromi do të instalonte filtrat konform ligjeve, atëherë në amtmosferë do të derdreshin vetëm 800 kilogram pluhur. Tani, që punon pa asnjë standard ekologjik, në ajër hedh 42 ton pluhur, i cili përfundon në mushkритë tona dhe nga aty futet dhe dëmton të gjitha organet tona. Koha është t'i themi stop kësaj vrasjeje", tha Xhaferi.

Illir Vela, kardiolog, tha se pasojat nga ndotja janë evidente dhe të njëjtat i grupoi në pasoja afatshkurta dhe afatgjata.

"Pasojat afatshkurta janë iritimi i syve, hundës dhe fytit, infeksione të frymëmarrjes si bronhit dhe pneumoni. Ndotja mund të shkaktojë edhe dhimbje koke, vjellje dhe reaksione alergjike. Si pasojë afatshkurtër mund të përmendet edhe përkeqësimi i gjendjes mjekësore të personave me astmë dhe emfizema", tha Vela.

Pasojat afatgjata, sipas tij, janë sëmundje kronike të frymëmarrjes, kanceri i mushkërive, sëmundje të zemrës, dëmtimi i trurit, nervave, mëlçisë apo veshkëve

Vela përmendi një rast të rallë të shfaqjes së kancerit në mushkëri te fëmijët. Rasti i ndodhur në Kinë ka zgjuar kureshtjen e shkencëtarëve botërorë. Kjo pasi vajza tetëvjeçare, duke jetuar pranë një rruge të madhe në provincën Jiangsu të Kinës Lindore, është bërë personi më i ri në Kinë, dhe ndoshta në botë, që do të diagnostikuar me kancer të mushkërive. Rezultatet e hulumtimit nga shkençarët tregojnë ndikimin e drejtpërdrejtë të ndotjes në shkaktimin e kancerit te vajza. Qyteti Jiangsu ka një nivel të ndotjes të përafërt me atë në Tetovë.

Dr. Naser Durmishi alarmoi për rritjen jonormale të numrit të sterilitetit mashkullor. Duke iu drejtuar studentëve që merrnin pjesë në debat, ai tha se çdo i pesti nga ata është në rrezik të madh që të mos mund të ketë trashëgimtar pikërisht për shkak të ekspozimit të vazhdueshëm në ndotje enorme.

"Ndotja ndikon në 42 për qind të sterilitetit mashkullor, apo të pamundësisë së mashkullit për të lënë trashëgimtar. Pasojat afatshkurtra në këtë sferë është infertiliteti dhe ndryshimet neoplastike, kurse ato afatgjata – metagjeneza dhe ndërhyrja në evolucion", tha Durmishi.

Duke u bazuar në fakte shkencore, Durmishi tha se ndotja është e ndërlidhur me dëmtimin e ADN-së, morfologjisë jonormale të spermës dhe të reduktimit të spermës te meshkujt.

"Varet nga ne se në çfarë ambienti do të jetojmë dhe çfarë trashëgimtarësh do të kemi. Sot vlen një thënie e Mehmet Pashë Derallës, ministrit të parë të mbrojtjes: Një popull që nuk flet, vdes. Andaj duhet të flasim dhe të ngremë zërin për mbrojtjen e qenies sonë", tha Durmishi.

Dr. Arian Alili tha se ndotja ndikon edhe në numrin e madh të aborteve të padëshiruara, të regjistruara në Tetovë.

"Ndotja e ambientit ka ndikim të drejtpërdrejtë mbi ndërtimin dhe zhvillimin e embrionit. Ky ndikim mund të përshkruhet në determinimin gjenetik gjatë konceptcionit, strukturimit organik si dhe në rritjen dhe zhvillimin deri para lindjes. Gjatë një studimi shkencor në Poloni është vërtetuar se nënat që kanë qenë të ekspozuara ajrit të ndotur gjatë shtatzënisë kanë lindur fëmijë të cilët kanë qenë të detrimuar për diabet, hipertension dhe sëmundje koronare qysh në moshën më të reja", tha Alili.

Ndryshe, nga Lëvizja EcoGuerilla thonë se janë duke shqyrtuar masat e mundshme që do të ndërmarrin pas përfundimit të afatit të vazhduar qeveritar për vendosjen e filtrave nga Jugohromi, i cili skadon në fund të muajit prill. Nga kjo lëvizje paralajmërojnë masa më radikale dhe thonë se nuk mund të kontrollojnë më mllefin e qytetarëve.



## **Almakos - Ekspertët ngrenë alarmin, Tetova ballafaqohet me një vrasës masiv dhe të heshtur**

Tetova ballafaqohet me një vrasës masiv dhe të heshtur, i cili jo vetëm që dëmton token, ajrin dhe ujën por edhe shkakton dëmtime të rënda gjenetike me pasoja të pariparueshme